

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 153

26 јули 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2394. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	3	2401. Одлука за давање на согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.....	14
2395. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.....	9	2402. Одлука за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019/2020 година.....	15
2396. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство.....	12	2403. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.....	15
2397. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	13	2404. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	16
2398. Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ „Глажња“ и МХЕЦ „Липово“.....	13		
2399. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	14		
2400. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за економија – Државен пазарен инспекторат.....	14		

	Стр.		Стр.
2405. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.....	16	2415. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и Долно Оризари, Општина Шуто Оризари.....	20
2406. Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност...	16	2416. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Горица“, с.Белчишта, Општина Дебарца.....	20
2407. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	17	2417. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и јагленороден двооксид на локалитетот „с.Рибарци“, Општина Новаци.....	21
2408. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	17	2418. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцит на локалитетот Кодра Лаго, Општина Кичево.....	21
2409. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	18	2419. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – дијабаз на локалитетот „Кошарска Река“, Општина Демир Капија.....	21
2410. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс, со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Богданци Општина Богданци....	18	2420. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Пагаруша”, Општина Студеничани.....	21
2411. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена В1-образование и наука - ПОУ с.Калауз-лија КО Калаузлија, Општина Радовиш.....	18	2421. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална – подземна вода на локалитетот „Герекарица“ с.Варвара, Општина Сопиште.....	22
2412. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Острилска со реф. бр.253, КО Острилци, Општина Крушево.....	19	2422. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Теово“ с.Теово, Општина Чашка.....	22
2413. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово.....	19	2423. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	22
2414. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Башино Село, Општина Велес.....	19	2424. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стоваришта КО Демир Хисар, Општина Демир Хисар.....	23
		2425. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	23
		2426. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување КО Мислешево, Општина Струга...	24

	Стр.		Стр.
2427. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРО-ЦЕНТАР ДОО Кочани.....	24	2432. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20)kv воздушен вод за приклучок на столбна ТС 10(20)/0.4 kv и столбна ТС 10(20)/0.4 kv, 250kva - Лоис Гемстон каменолом КО Кленоец, Општина Кичево.....	28
2428. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово.....	24	2433. Решение за исправка на Решението за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија.....	28
2429. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална и термална вода на локалитетот „Рудо Поле“, с.Стрновец, Општина Старо Нагоричане...	25	2434. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	29
2430. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Каннафиелд ДООЕЛ Скопје.....	25	2435. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија.....	32
2431. Одлука за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда.....	25	Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2394.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 година.

Бр. 08-4301/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Во Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), во член 13 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Одредбите од овој член не се применуваат во случај кога Агенцијата ги извршува своите обврски за пренос на остварени приходи согласно со членот 29-а од овој закон.“.

Член 2

Во член 29 ставот (9) се брише.

Член 3

По членот 29 се додава нов наслов и нов член 29-а, кој гласи:

„Член 29-а

Финансирање на Оперативно-техничката агенција

(1) Агенцијата е должна дел од средствата остварени од приходите од надоместоците утврдени во оваа глава да ги пренесе како средства наменети за финан-

сирање на дејноста на Оперативно-техничката агенција, заради обезбедување на соодветни финансиски, човечки и технички ресурси со цел Оперативно-техничката агенција да може да ги спроведе надлежностите утврдени со Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите и тоа:

- 50% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци кои операторите ги плаќаат за надзор на пазарот, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата и

- 10% од вкупните реализирани приходи кои Агенцијата ги остварила за претходната календарска година од приходите од годишните надоместоци за користење на радиофреквенции од страна на имателите на одобренија за користење на радиофреквенции, утврдени во годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната календарска година, усвоен од Комисијата на Агенцијата.

(2) Износите од ставот (1) на овој член Агенцијата е должна да ги исплати на Оперативно-техничката агенција најдоцна до 15 април во тековната година.“

Член 4

По членот 71 се додаваат пет нови наслови и пет нови членови 71-а, 71-б, 71-в, 71-г и 71-д, кои гласат:

„Член 71-а

Национална канцеларија за бродбенд компетентност - НКБК (Broadband Competence Office)

(1) Национална канцеларија за бродбенд компетентност (во натамошниот текст: НКБК) е експертско и советодавно тело за поддршка на инвестиции во бродбенд мрежи.

(2) НКБК ги има следниве надлежности:

- учествува во работата на мрежата од канцеларии за бродбенд компетентност во Европската Унија и во регионот,

- дава мислења и предлози за постигнување на побрз развој на електронските комуникации, а особено на бродбендот во државата,

- соработува со државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост и обезбедува поддршка за развојни планови/проекти/студии поврзани со бродбенд мрежи, како и поддршка во нивната имплементација,

- дава мислења и предлози за користењето и потребниот развој на оптичката инфраструктура која е изградена или ќе се гради со јавни средства,

- учествува при утврдувањето на целни области во кои ќе се користи државна помош за изградба и развој на бродбенд мрежи,

- дава мислења и предлози при изградба на бродбенд мрежи со користење на државна помош за: можни технички решенија, инвестициски и бизнис модели, услови за избор на оператор, ценовна политика и поврзани прашања,

- учествува, дава мислења и предлози при подготовката на планови за промоција на бродбендот во државата,

- учествува на јавни расправи и консултации кои се однесуваат на изградба на бродбенд мрежи преку користење на државна помош,

- учествува при утврдувањето на локациите за обезбедување бесплатен безжичен WIFI интернет пристап во општините,

- учествува, дава мислења и предлози при подготовката на идни национални стратешки документи и планови за развој кои имаат поврзаност со развојот на бродбендот,

- го следи спроведувањето на усвоените национални стратешки документи и планови за развој на бродбендот во државата, исполнувањето на националните бродбенд таргети утврдени во истите и дава мислења и предлози за ревидирање на истите,

- најмалку два пати годишно подготвува извештај до министерот за информатичко општество и администрација за развој на бродбендот во државата во однос на развој на бродбенд пазарот во Европската Унија, согласно со DESI (The Digital Economy and Society Index) и извештај за спроведувањето на усвоените стратешки документи и планови за развој на бродбендот во државата, исполнувањето на националните бродбенд таргети утврдени во истите.

(3) НКБК за својата работа одговара пред министерот за информатичко општество и администрација.

Член 71-б

Состав на НКБК

(1) НКБК се состои од седум члена од кои еден е претседател на НКБК.

(2) Претседателот на НКБК го именува министерот за информатичко општество и администрација од редот на вработените во министерството за време од пет години.

(3) Шест члена на НКБК се независни експерти, избрани по пат на јавен конкурс, согласно со овој закон.

(4) НКБК се формира со решение донесено од страна на министерот за информатичко општество и администрација.

Член 71-в

Јавен конкурс за член во НКБК

(1) Јавниот конкурс за избор на независните експерти од членот 71-б став (2) од овој закон го распишува министерот за информатичко општество и администрација.

(2) Јавниот конкурс од ставот (1) на овој член се објавува во најмалку три дневни весници, кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(3) Рокот за пријавување на кандидатите за членови на НКБК на јавниот конкурс трае пет дена, сметано од последниот ден на објавувањето на јавниот конкурс во дневните весници.

(4) Кон пријавата на јавниот конкурс, кандидатите за членови на НКБК се должни да достават и:

- доказ за државјанство на Република Северна Македонија,

- доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност издадена од надлежен суд,

- уверение за стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование од областа на информациско комуникациските технологии,

- доказ за работно искуство најмалку десет години од областа на информациско комуникациските технологии,

- препорака за соодветно познавање од областа на бродбендот и

- изјава заверена на нотар дека блиски лица не се вработени во оператор и дека немаат склучено договор за соработка со истиот, дека не се сопственици на удел или акции, директно или индиректно во оператори и дека не се членови на управен или надзорен орган или да вршат раководна функција во оператор.

(5) Министерот за информатичко општество и администрација донесува решение за избор на независните експерти членови на НКБК најдоцна во рок од десет дена, сметано од денот на истекот на рокот за пријавување на кандидатите за членови на НКБК на јавниот конкурс.

(6) Членовите на НКБК се избираат за време од пет години, со право на еден повторен реизбор.

Член 71-г

Услови кои треба да ги исполнат членовите на НКБК

(1) Членови на НКБК може да бидат лица со високо образование и со најмалку десет години работно искуство во областа на информациско комуникациските технологии.

(2) Членовите треба да имаат соодветни познавања од областа на бродбендот, а особено за:

- домашната и Европската регулатива за електронски комуникации (особено за бродбенд) и за користење на државна помош за развој на бродбенд,
- стратешко планирање, развој и работење со бродбенд мрежи,

- технички решенија, инвестициски и бизнис модели, услови за избор на оператор, ценовна политика,

- користење на апликации за планирање и дизајнирање на електронски комуникациски мрежи, географски информациски системи и други апликации кои се важни за надлежностите на НКБК.

(3) Кандидатите за членови на НКБК ја докажуваат исполнетоста на условот од ставот (2) на овој член со приложување на препорака за соодветно познавање од областа на бродбендот.

(4) Член на НКБК и негови блиски лица не можат да бидат вработени во оператор или да имаат склучено договор за соработка со истиот, да бидат сопственици на удел или акции, директно или индиректно во оператори или да бидат членови на управен или надзорен орган или да вршат раководна функција во оператор.

(5) Член на НКБК може да биде разрешен пред истекот на мандатот доколку:

- поднесе барање за негово разрешување,
- престане да ги исполнува условите кои се однесуваат за член на НКБК,

- нестручно и несовено ја врши својата функција како член на НКБК и

- ако не е во можност да ја извршува должноста повеќе од шест месеци во континуитет.

Член 71-д

Начин на работа на НКБК

(1) Претседателот на НКБК го претставува НКБК, ги свикнува состаноците, претседава со истите и учествува во работата на мрежата од НКБК во Европската Унија и во регионот, а во случај на негово отсуство или спреченост, овие обврски ги извршува заменикот на претседателот на НКБК.

(2) НКБК работи со кворум од најмалку пет члена.

(3) Претседателот на НКБК за работата на НКБК редовно го известува министерот за информатичко општество и администрација.

(4) Претседателот и членовите на НКБК имаат право на месечен надоместок во висина од една просечна плата во Република Северна Македонија, според податоците објавени од Државниот завод за статистика, кој надоместок се исплатува од буџетот на Министерството за информатичко општество и администрација.

(5) Министерството за информатичко општество и администрација обезбедува веб страница на НКБК и ажурирање на истата, како и административни капацитети, технички, просторни и други услови неопходни за работењето на НКБК.

(6) НКБК на својата веб страница ја информира јавноста за своите активности во спроведувањето на надлежностите, за развојот на бродбенд пазарот во државата во однос на бродбенд пазарот во Европската Унија, согласно со DESI, за спроведувањето на усвоените стратешки документи и планови за развој на бродбендот во државата, исполнувањето на националните бродбенд таргети утврдени во истите.

(7) НКБК за својата работа донесува Деловник.“.

Член 5

Насловот на членот 75-а и членот 75-а се менува и гласи:

„Член 75-а

Цени за меѓународен роаминг и завршување на меѓународни повици

(1) Агенцијата има право на операторите кои поседуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги да им утврди максимални цени на услугите кои ги нудат во роаминг на корисниците од земјите со кои Република Северна Македонија има склучено спогодба, меморандум, договор или протокол за намалување на цените на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи, на реципрочна основа, кои не можат да бидат повисоки од цените на истите услуги кои важат помеѓу земјите членки на Европската Унија.

(2) Максималните цени на услугите од ставот (1) на овој член Агенцијата ќе ги утврди со одлука, донесена согласно со членот 13 од овој закон.

(3) На операторите кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги Агенцијата има право да им утврди максимални цени на големопродажните

услуги за завршување на меѓународни повици од земјите со кои Република Северна Македонија има склучена спогодба, меморандум, договор или протокол за истото, на реципрочна основа.

(4) Во случај кога операторот ги обезбедува роаминг услугите по цени еднакви со цените на домашните малопродажни услуги и истото ќе придонесе до економска неисплатливост и неодржливост од обезбедувањето на роаминг услугите на операторот, со претходна согласност од Агенцијата, операторот може да ги зголеми цените на малопродажните роаминг услуги.

(5) Кога операторот ги обезбедува роаминг услугите по цени еднакви со цените на домашните малопродажни услуги, истиот може да примени политики за фер употреба на роаминг услугите со што ќе спречи злоупотреба на истите и истиот е должен политиката за фер употреба да ја објави и донесе на транспарентен начин.

(6) Начинот за процена на економската неисплатливост и неодржливост во работата на операторот од обезбедувањето на роаминг услугите од ставот (4) на овој член, начинот на поднесување на барање за зголемување на цените на малопродажните роаминг услуги, како и политиките за фер употреба од ставот (5) на овој член Агенцијата ќе ги пропише со подзаконски акт.“

Член 6

(1) Износот на средствата за 2019 година, утврдени во членот 3 од овој закон, Агенцијата ќе го пресмета врз основа на реализираните приходи од операторите заклучно со 30 јуни 2019 година и е должна тој износ да го исплати на Оперативно-техничката агенција најдоцна во рок од 8 (осум) дена од влегувањето во сила на овој закон.

(2) Останатите износи од надоместоците утврдени во членот 3 од овој закон, кои се однесуваат за 2019 година, Агенцијата е должна да ги исплати кон Оперативно-техничката агенција најдоцна во рок од 8 (осум) дена по истекот на секој поединечен квартал, заклучно со декември 2019 година.

Член 7

(1) Јавниот конкурс за избор на независни експерти, членови на НКБК, согласно со условите од овој закон, ќе се распише најдоцна во рок од 8 (осум) дена од влегувањето во сила на овој закон.

(2) Решението за формирање на НКБК ќе го донесе министерот за информатичко општество и администрација најдоцна во рок од 30 дена сметано од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Членот 5 од овој закон ќе започне да се применува од 1 јули 2021 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE

Neni 1

Në Ligjin për komunikime elektronike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 dhe 21/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ numër 98/19), në nenin 13 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen në rast kur Agjencia i zbaton detyrimet e veta për bartje të të hyrave të realizuara në pajtim me nenin 29-a të këtij ligji.”.

Neni 2

Në nenin 29 paragrafi (9) shlyhet.

Neni 3

Pas nenit 29 shtohet titull i ri dhe nen i ri 29-a, si vijon:

"Neni 29-a

Financimi i Agjencisë Operative Teknike

(1) Agjencia është e obliguar që një pjesë të mjeteve të realizuara nga të hyrat nga kompensimet e përcaktuara në këtë kapitull t'i bartin si mjete të dedikuara për financim të veprimtarisë së Agjencisë Operative Teknike, për shkak të sigurimit të resurseve adekuate financiare, njerëzore dhe teknike me qëllim që Agjencia Operative Teknike të mund t'i zbatojë kompetencat e përcaktuara me Ligjin për Agjencisë Operative Teknike dhe Ligjin për ndjekje të komunikimeve si vijon:

- 50% nga të hyrat e përgjithshme të realizuara të cilat Agjencia i ka realizuar për vitin paraprak kalendarik nga të hyrat nga kompensimet vjetore të cilat operatorët i paguajnë për mbikëqyrje të tregut, të përcaktuara në raportin vjetor për punë të Agjencisë për vitin paraprak kalendarik, i miratuar nga Komisioni i Agjencisë dhe

- 10% nga të hyrat e përgjithshme të realizuara të cilat Agjencia i ka realizuar për vitin paraprak kalendarik nga të hyrat nga kompensimet vjetore për shfrytëzimin e radiofrekuencave nga ana e poseduesve të lejeve për shfrytëzim të radiofrekuencave, të përcaktuara në raportin vjetor për punë të Agjencisë për vitin paraprak kalendarik, të miratuar nga Komisioni i Agjencisë.

(2) Shumat nga paragrafi (1) të këtij neni Agjencia është e obliguar t'ia paguajë Agjencisë Operative Teknike më së voni deri më 15 prill të vitit rrjedhës.”.

Neni 4

Pas nenit 71 shtohen pesë tituj të rinj dhe pesë nene të reja 71-a, 71-b, 71-v, 71-g dhe 71-d, si vijojnë:

"Neni 71-a

Zyra Nacionale për Kompetencë Brodbend - ZNKB (Broadband Competence Office)

(1) Zyra Nacionale për Kompetencë Brodbend (në tekstin e mëtejshëm: ZNKB) është trup ekspertësh dhe këshillëdhënës për mbështetje të investimeve në rrjetet brodbend.

(2) ZNKB i ka këto kompetenca:

- merr pjesë në punën e rrjetit të zyrave për kompetencë brodbend në Bashkimin Evropian dhe në rajon,

- jep mendime dhe propozime për arritje të zhvillimit më të shpejtë të komunikimeve elektronike, e posaçërisht të brodbendit në shtet,

- bashkëpunon me organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësitë e vetëqeverisjes lokale, institucionet dhe entet publike, si dhe personat juridikë me autorizime publike dhe shoqëritë tregtare në pronësi të plotë shtetërore dhe siguron mbështetje për planet/projektet/studimet zhvillimore të lidhura me rrjete brodband, si dhe mbështetje në zbatimin e tyre,

- jep mendime dhe propozime për shfrytëzimin dhe zhvillimin e nevojshëm të infrastrukturës optike e cila është ndërtuar ose do të ndërtohet me mjete publike,

- merr pjesë gjatë përcaktimit të sferave qëllimore në të cilat do të shfrytëzohet ndihma shtetërore për ndërtim dhe zhvillim të rrjeteve brodbend,

- jep mendime dhe propozime gjatë ndërtimit të rrjeteve brodbend me shfrytëzim të ndihmës shtetërore për: zgjidhje të mundshme teknike, modele investuese dhe të biznesit, kushte për zgjedhje të operatorit, politikë të çmimeve dhe çështje të ndërlidhura;

- merr pjesë, jep mendime dhe propozime gjatë përgatitjes së planeve për promovim të brodbendit në shtet,

- merr pjesë në debate publike dhe konsultime që kanë të bëjnë në ndërtimin e brodbendit rrjeteve përmes shfrytëzimit të ndihmës shtetërore,

- merr pjesë gjatë përcaktimit të lokacioneve për sigurimin e qasjes së internetit falas pa tela WIFI në komuna,

- merr pjesë, jep mendime dhe propozime gjatë përgatitjes së dokumenteve dhe planeve të ardhshme nacionale strategjike për zhvillim të cilat kanë lidhshmëri me zhvillimin e brodbendit,

- e ndjek zbatimin e dokumenteve dhe planeve strategjike nacionale të miratuara për zhvillim të brodbendit në shtet, përbushjen e targeteve nacionale brodband të përcaktuara në të njëjtat dhe jep mendime dhe propozime për revidimin e të njëjtave,

- së paku dy herë në vit përgatit raport për ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për zhvillimin e brodbendit në shtet në lidhje me zhvillimin e tregut brodbend në Bashkimin Evropian, në pajtim me DESI (The Digital Economy and Society Index) dhe raport për zbatimin e dokumenteve dhe planeve strategjike të miratuara për zhvillimin e brodbandit në shtet, përbushjen e targeteve nacionale brodband të përcaktuara në të njëjtat.

(3) ZNKB për punën e vet përgjigjet para ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Neni 71-6

Përbërja e ZNKB

(1) ZNKB përbëhet nga shtatë anëtarë nga të cilët njëri është Kryetarë i ZNKB-së.

(2) Kryetarin e ZNKB-së e emëron ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës nga radhët e të punësuarve në ministri për periudhë prej pesë vitesh.

(3) Gjashtë anëtarë të ZNKB-së janë ekspertë të pavarur, të zgjedhur nëpërmjet konkursit publik, në pajtim me këtë ligj.

(4) ZNKB formohet me aktvendim të miratuar nga ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

Neni 71-v

Konkursi publik për anëtar në ZNKB

(1) Konkursin publik për zgjedhjen e ekspertëve të pavarur nga neni 71-b paragrafi (2) i këtij ligji e shpall ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

(2) Konkursi publik nga paragrafi (1) të këtij neni shpallet në së paku tri gazeta ditore, të cilat shtypen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të cilat njëra nga gazetatat që shtypen në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(3) Afati për paraqitje të kandidatëve për anëtarë të ZNKB-së në konkursin publik zgjat pesë ditë, duke llogaritur nga dita e fundit e shpalljes së konkursit publik në gazetatat ditore.

(4) Me fletëparaqitje në konkursin publik, kandidatët për anëtarë të ZNKB-së janë të detyruar të dorëzojnë edhe:

- dëshmi për shtetësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

- dëshmi se me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës të lëshuar nga gjykata kompetente,

- certifikatë për së paku 240 kredi të marra sipas SETK ose shkallën VII/1 të përfunduar të arsimit nga sfera e teknologjive informative komunikuese,

- dëshmi për përvojë pune së paku 10 vjet nga sfera e teknologjive informative komunikuese,

- rekomandim për njohje përkatëse të sferës së brodbendit dhe

- deklaratë të vërtetuar në noter se persona të afërt nuk janë të punësuar në operator dhe se nuk kanë lidhur marrëveshje për bashkëpunim me të njëjtin, se nuk janë pronarë të aksioneve ose pjesëmarrjeve, drejtpërdrejt ose tërthorazi në operatorë, dhe se nuk janë anëtarë të organit udhëheqës ose mbikëqyrës ose të ushtrojnë funksion menaxhues në operator.

(5) Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës miraton aktvendim për zgjedhjen e ekspertëve të pavarur anëtarë të ZNKB-së më së voni në afat prej dhjetë ditësh, llogaritur nga dita e skadimit të afatit për aplikimin e kandidatëve për anëtarë të ZNKB-së në konkursin publik.

(6) Anëtarët e ZNKB-së zgjidhen për kohëzgjatje prej pesë vitesh, me të drejtë të rizgjedhjes së sërishme.

Neni 71-g

Kushtet që duhet t'i plotësojnë anëtarët e ZNKB-së

(1) Anëtarët e ZNKB-së mund të jenë persona me arsim të lartë dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në sferën e teknologjive informative komunikuese.

(2) Anëtarët duhet të kenë njohje përkatëse nga sfera e brodbendit, e posaçërisht për:

- Rregullativën vendore dhe Evropiane për komunikime elektronike (posaçërisht për brodbend) dhe për shfrytëzim të ndihmës shtetërore për zhvillim të brodbendit,

- planifikim strategjik, zhvillim dhe punë me rrjete brodbend,

- zgjidhje teknike, modele investuese dhe të biznesit, kushte për zgjedhje të operatorit, politikën e çmimeve,

- shfrytëzimin e aplikacioneve për planifikimin dhe dizajnimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike, sistemeve gjeografike të informacionit dhe aplikacioneve tjera që janë të rëndësishme për kompetencat e ZNKB-së.

(3) Kandidatët për anëtarë të ZNKB-së e dëshmojnë plotësimin e kushtit të paragrafit (2) të këtij neni me bashkëngjitjen e rekomandimit për njohje përkatëse të sferës së brodbendit.

(4) Anëtarë i ZNKB-së dhe persona të afërt të tij nuk mund të jenë të punësuar në operator ose të kenë lidhur marrëveshje për bashkëpunim me të njëjtin, të jenë pronarë të aksioneve ose pjesëmarrjeve, drejtpërdrejt ose tërthorazi në operatorë, ose të jenë anëtarë të organit udhëheqës ose mbikëqyrës ose të ushtrojnë funksion menaxhues në operator.

(5) Anëtari i ZNKB-së mund të shkarkohet para skadimit të mandatit nëse:

- parashtron kërkesë për shkarkimin e tij,
- pushon t'i plotësojë kushtet që kanë të bëjnë për anëtarë të ZNKB-së,
- në mënyrë joprofesionale dhe të pandërgjegjshme e ushtron funksionin e tij si anëtar i ZNKB-së dhe
- nëse nuk ka mundësi ta realizojë detyrën më shumë se gjashtë muaj në vazhdimësi.

Neni 71-d

Mënyra e punës së ZNKB-së

(1) Kryetari i ZNKB-së e përfaqëson ZNKB-në, i cakton mbledhjet, kryeson me to dhe merr pjesë në punën e rrjetit të ZNKB-së në Bashkimin Evropian dhe në rajon, e në rast të mungesës ose pengesës së tij, këto obligime i kryen zëvendëskryetari i ZNKB-së.

(2) ZNKB punon me kuorum nga së paku pesë anëtarë.

(3) Kryetari i ZNKB-së për punën e ZNKB-së rregullisht e njofton ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

(4) Kryetari dhe anëtarët e ZNKB-së kanë të drejtë të kompensimit mujor në lartësi prej një rrogë mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas të dhënave të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikës, kompensim i cili paguhet nga buxheti i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës.

(5) Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës siguron ueb faqe të ZNKB-së dhe azhurnimin e të njëjtës, si dhe kapacitete administrative, kushte teknike, hapësinore dhe të tjera të domosdoshme për punën e ZNKB-së.

(6) ZNKB-së në ueb faqen e vet e informon publikun për aktivitetet e veta në zbatimin e kompetencave, për zhvillimin e tregut brodbend në shtet në raport me tregun

brodbend në Bashkimin Evropian, në pajtim me DESI, për zbatimin e dokumenteve dhe planeve strategjike të miratuara për zhvillimin e brodbendit në shtet, përbushjen e trageveve nacionale brodband të përcaktuara në të njëjtat etj.

(7) ZNKB-së për punën e vet miraton Rregullore.“.

Neni 5

Titulli në nenin 75-a dhe neni 75-a ndryshohen si vijojnë:

"Neni 75-a

“Çmime për roaming ndërkombëtar dhe kryerje të thirrjeve ndërkombëtare

(1) Agjencia ka të drejtë që operatorëve që posedojnë rrjete publike mobile të komunikimit dhe sigurojnë shërbime mobile publike të komunikimit t’ju përcaktojë çmime maksimale të shërbimeve që i ofrojnë në roaming shfrytëzuesve nga vendet me të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut ka lidhur marrëveshje, memorandum, kontratë ose protokoll për zvogëlimin e çmimeve të shërbimeve të roamingut në rrjetet mobile publike të komunikimeve, në baza reciproke, të cilat nuk mund të jenë më të larta se çmimet e shërbimeve të njëjta që vlejnë ndërmjet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

(2) Çmimet maksimale të shërbimeve nga paragrafi (1) të këtij neni Agjencia do t’i përcaktojë me vendim, të miratuar në pajtim me nenin 13 të këtij ligji.

(3) Operatorëve të cilët sigurojnë shërbime publike elektronike të komunikimit Agjencia ka të drejtë t’u përcaktojë çmime maksimale të shërbimeve të shitjes me shumicë për kryerjen e thirrjeve ndërkombëtare nga vendet me të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut ka lidhur marrëveshje, memorandum, kontratë ose protokoll për të njëjtën, në baza reciproke.

(4) Në rastin kur operatori siguron shërbime roaming me çmime të barabarta me çmimet e shërbimeve të shitjes me pakicë vendase dhe e njëjta do të kontribuojë në joshpagueshmërinë dhe paqëndrueshmërinë ekonomike nga sigurimi i shërbimeve roaming të operatorit, me pëlqimin paraprak të Agjencisë, operatori mund t’ rrisë çmimet e shërbimeve roaming të shitjes me pakicë.

(5) Kur operatori siguron shërbime roaming me çmime të barabarta me çmimet e shërbimeve të shitjes me pakicë vendase, i njëjti mund të zbatojë politika për përdorim të drejtë të shërbimeve roaming me çfarë do të parandalojnë abuzimin e të njëjtave dhe i njëjti është i detyruar politikën e përdorimit të drejtë ta publikojë dhe miratojë në mënyrë transparente.

(6) Mënyrën e vlerësimit të joshpagueshmërinë dhe paqëndrueshmërisë ekonomike në punën e operatorit nga sigurimi i shërbimeve roaming nga paragrafi (4) i këtij neni, mënyrën e parashtrimit të kërkesës për rritjen e çmimeve të shërbimeve roaming të shitjes me pakicë, si dhe politikën për përdorimin e drejtë nga paragrafi (5) i këtij neni, Agjencia do t’i përcaktojë me akt nënligjor.“.

Neni 6

(1) Shumën e mjeteve për vitin 2019, të përcaktuara me nenin 3 të këtij ligji, Agjencia do ta llogaritë në bazë të të ardhurave të realizuara nga operatorët përfundimisht deri më 30 qershor 2019 dhe është e obliguar atë shumë t'ia paguajë Agjencisë Operative Teknike më së voni në afat prej 8 (tetë) ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(2) Shumat tjera të kompensimeve të përcaktuara në nenin 3 të këtij Ligji, që kanë të bëjnë me vitin 2019, Agjencia është e obliguar t'ia paguajë Agjencisë Operative Teknike më së voni në afat prej 8 (tetë) ditësh pas skadimit të secilit tremujor veçmas, përfundimisht me dhjetorin 2019.

Neni 7

(1) Konkursi publik për zgjedhje të ekspertëve të paratur, anëtarë të ZNKB-së, në pajtim me kushtet e këtij ligji, do të shpallet më së voni në afat prej 8 (tetë) ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

(2) Aktvendimin për formimin e ZNKB-së do ta miratojë ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës më së voni në afat prej 30 ditësh duke llogaritur nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Neni 5 i këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 korriku 2021.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

2395.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 година.

Бр. 08-4300/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19), во член 28 ставот (4) по зборот „соработници“ се додаваат зборовите: „или со вршењето на постојната дејност“, а по зборот „континуираност“ се става записка и се додаваат зборовите: „а по претходно утврдена потреба и простор од Министерството за здравство, како и склучен договор за уредување на меѓусебните права и обврски меѓу здравствените установи за начинот на вршење на специјалистичко-консултативните здравствени услуги“.

Ставот (8) се менува и гласи:

„Веднаш по склучувањето на договорот и издавањето на патниот налог од ставот (4) на овој член, а со цел Фондот да издаде одобрение здравствениот работник, односно здравствен соработник да го користи факсимилот при укажувањето на здравствени услуги во јавната здравствена установа со која е склучен договорот односно во која е упатен на работа, Министерството за здравство го известува Фондот кој здравствен работник, односно здравствен соработник ќе укажува здравствени услуги согласно со договорот или е упатен на работа со патен налог.“.

Член 2

Во член 104 став (2) во точката 4) зборовите: „и положен испит за директор“ се бришат.

Член 3

Во член 105 ставови (2) и (5) во точката 4) зборовите: „и положен испит за директор согласно со овој закон“ се бришат.

Член 4

Членот 106 се брише.

Член 5

Членот 106-а се брише.

Член 6

Членот 106-б се брише.

Член 7

Членот 106-в се брише.

Член 8

Членот 106-г се брише.

Член 9

Членот 106-д се брише.

Член 10

Членот 106-ѓ се брише.

Член 11

Членот 106-е се брише.

Член 12

Членот 106-ж се брише.

Член 13

Членот 106-з се брише.

Член 14

Членот 106-с се брише.

Член 15

Членот 106-и се брише.

Член 16

Во член 147 став (1) зборовите: „за специјализации-те што траат до пет години, специјализантот треба да работи во установата најмалку пет години, а за специјализациите што траат над пет години, специјализантот треба да работи во установата најмалку десет години” се заменуваат со зборовите: „во траење еднакво на должината на траењето на специјализацијата”.

Во ставот (3) зборот „петкратен” се за менува со зборот „двократен”.

Член 17

Во член 168 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Здравствени работници со високо образование од областа на медицината кои се корисници на пензија можат да бидат ангажирани во здравствените установи како консултанти и советници на здравствените работници вработени во здравствената установа, каде што таквото учество вклучува хонорар и/или патување.”.

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „ставот (1)” се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)”.

Ставот (3) станува став (4).

Член 18

По член 178 се додава нов член 178-а, кој гласи:

„Член 178-а

Здравствениот работник, односно здравствениот со-работник кој е именуван за директор на јавна здравствена установа има право да ги врши работите и работните задачи на здравствен работник, односно здравствен соработник за обезбедување непрекинато вршење на здравствената дејност со работа со дежурство, за што има право на исплата на надоместоци согласно со колективен договор.”.

Член 19

Во член 186 став (1) точката 21) по зборот „налог” се додаваат зборовите: „односно склучен договор”.

Член 20

Во член 222 ставот (4) се менува и гласи:

„Цената на здравствената услуга извршена преку дополнителната дејност е составена од цената што ја покрива Фондот и надоместокот за тимот што ја врши услугата.”.

Член 21

Во член 223 став (1) алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„ - да спроведе најмногу 30 дијагностички постапки, секој работен ден по 17,00 часот и/или во сабота и/или недела и

- да изврши најмногу 30 специјалистичко-консултативни услуги, секој работен ден по 17,00 часот и/или во сабота и/или недела.”.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Здравствената услуга извршена на осигурени лица преку дополнителна дејност во јавна здравствена установа во која се вработени здравствените работници што го сочинуваат тимот е на товар на Фондот, освен надоместокот за тимот, а здравствената услуга извршена на осигурени лица преку дополнителна дејност во приватна здравствена установа целосно е на товар на пациентот како осигурено лице. Пациентот како осигурено лице нема право да бара надоместок на трошоците за здравствената услуга извршена како дополнителна дејност во приватна здравствена установа од Фондот.”.

Член 22

Во член 312 во ставот (1) зборовите: „став (2)” се заменуваат со зборовите: „став (3)”.

Ставовите (27), (28), (29) и (30) се бришат.

Ставовите (31) и (32) стануваат ставови (27) и (28).

Член 23

Во член 313-б ставовите (1), (2), (3), (4) и (5) се бришат.

Ставот (6) станува став (1).

Член 24

Здравствените работници со високо образование од областа на медицината и јавната здравствена установа што ја одобрила специјализацијата кои склучиле договор согласно со одредбите од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” број 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 и 53/11) и Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 101/19) ќе ги уредат меѓусебните права и обврски согласно со одредбите од овој закон.

Член 25

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” број 17/16) членот 52 се менува и гласи:

„Здравствените работници со високо образование од областа на медицината кои завршиле стаж на специјализација и положили специјалистички испит или завршиле стаж на специјализација до денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на

Република Македонија“ број 17/16), а специјалистичкиот испит го положила по денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/16) имаат право да се запишат на супспецијализација и да го спроведат супспецијалистичкиот стаж во согласност со плановите и програмите за супспецијализација на здравствените работници со високо образование од областа на медицината, како и да го полагаат супспецијалистичкиот испит согласно со прописите според кои го завршиле стажот на специјализацијата.“.

Член 26

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 43/12, 145/12, 8713, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, dhe 20/19) dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 101/19), në nenin 28 paragrafi (4) pas fjalës: "bashkëpunëtorë" shtohen fjalët: "ose me kryerje të veprimtarisë së përhershme", e pas fjalës "vazhdimësi" vihet presje dhe shtohen fjalët: "e pas nevojës dhe hapësirës së përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe marrëveshjes së lidhur për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella ndërmjet institucioneve shëndetësore për mënyrën e kryerjes së shërbimeve shëndetësore specialistike-konsultuese".

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Menjëherë pas lidhjes së marrëveshjes dhe lëshimit të urdhërudhëtimit nga paragrafi (4) i këtij neni, e me qëllim që Fondi të lëshojë leje që punëtori shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtori shëndetësor ta shfrytëzojë faksimilin gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore në institucion publik shëndetësor me të cilin është lidhur marrëveshja përkatësisht në të cilin është dërguar në punë, Ministria e Shëndetësisë e njofton Fondin se cili punëtor shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtor shëndetësor do të ofrojë shërbime shëndetësore në pajtim me marrëveshjen ose është dërguar në punë me urdhërudhëtimi."

Neni 2

Në nenin 104 paragrafi (2) në pikën 4) fjalët: "dhe provim të dhënë për drejtor" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 105 paragrafët (2) dhe (5) në pikën 4) fjalët: "dhe provim të dhënë për drejtor sipas këtij ligji" shlyhen.

Neni 4

Neni 106 shlyhet.

Neni 5

Neni 106-a shlyhet.

Neni 6

Neni 106-b shlyhet.

Neni 7

Neni 106-v shlyhet.

Neni 8

Neni 106-g shlyhet.

Neni 9

Neni 106-d shlyhet.

Neni 10

Neni 106-gj shlyhet.

Neni 11

Neni 106-e shlyhet.

Neni 12

Neni 106-zh shlyhet.

Neni 13

Neni 106-z shlyhet.

Neni 14

Neni 106-x shlyhet.

Neni 15

Neni 106-i shlyhet.

Neni 16

Në nenin 147 paragrafi (1) fjalët: "për specializimet që zgjasin pesë vite specializanti duhet të punojë në institucion së paku pesë vite, e për specializimet që zgjasin mbi pesë vite, specializanti duhet të punojë në institucion së paku dhjetë vite" zëvendësohen me fjalët: "në kohëzgjatje të barabartë me kohëzgjatjen e specializimit".

Në paragrafin (3) fjala "pesëfishtë" zëvendësohet me fjalën "dyfishtë".

Neni 17

Në nenin 168 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me arsim të lartë që janë shfrytëzues të pensionit mund të angazhohen në institucione shëndetësore si konsultues dhe këshilltarë të punëtorëve shëndetësorë të punësuar në institucion shëndetësor, ku pjesëmarrja e tillë përfshin honorar dhe/ose udhëtim."

Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) fjalët: "paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe (2)".

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 18

Pas nenit 178 shtohet neni i ri 178-a, si vijon:

Neni 178-a

Punëtori shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtori shëndetësor që është emëruar drejtor në institucion publik shëndetësor ka të drejtë t'i kryejë punët dhe detyrat e punës të punëtorit shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtorit shëndetësor për sigurimin e kryerjes së pandërprerë të veprimtarisë shëndetësore me punë me kujdestari, për çfarë ka të drejtë pagese të kompensimeve në pajtim me marrëveshjen kolektive.”.

Neni 19

Në nenin 186 paragrafi (1) pika 21) pas fjalës “urdhëruddhëtimi” shtohen fjalët: “përkatësisht marrëveshje të lidhur”.

Neni 20

Në nenin 222 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Çmimi i shërbimit shëndetësor i kryer përmes verpimtarisë plotësuese përbëhet nga çmimi që e mbulon Fondi dhe kompensimi për ekipin që e kryen shërbimin.”.

Neni 21

Në nenin 223 paragrafi (1) alinetë 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

“-të realizojë së paku 30 procedura diagnostikimi, çdo ditë pune pas orës 17,00 dhe/ose të shtunën dhe/ose të dielën dhe

“-të realizojë së paku 30 shërbime specialistike konsultuese, çdo ditë pune pas orës 17,00 dhe/ose të shtunën dhe/ose të dielën.”.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Shërbimi shëndetësor i kryer personave të siguruar përmes verpimtarisë plotësuese në institucion publik shëndetësor në të cilin janë të punësuar punëtorë shëndetësorë, që e përbëjnë ekipin është në llogari të Fondit, përveç kompensimit për ekipin, e shërbimi shëndetësor i kryer personave të siguruar përmes verpimtarisë plotësuese në institucion privat shëndetësor është në llogari të pacientit si person i siguruar. Pacienti si person i siguruar nuk ka të drejtë të kërkojë kompensim për shpenzimet e shërbimit shëndetësor të kryer si verpimtari plotësuese në institucion privat shëndetësor nga Fondi.”.

Neni 22

Në nenin 312 paragrafi (1) fjalët: “paragrafi (2)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”.

Paragrafët (27), (28), (29) dhe (30) shlyhen.

Paragrafët (31) dhe (32) bëhen paragrafë (27) dhe (28).

Neni 23

Në nenin 313-b paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (1).

Neni 24

Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me arsim të lartë dhe institucioni publik shëndetësor që e ka miratuar specializimin të cilët kanë lidhur marrëveshje sipas dispozitave të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 85/2005, 111/2005, 65/2006,

5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 dhe 53/11 dhe Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 20/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 101/19) do t'i rregullojnë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 25

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/16) neni 52 ndryshohet si vijon:

“Punëtorët shëndetësorë nga sfera e mjekësisë me arsim të lartë që kanë mbaruar stazh të specializimit dhe kanë dhënë provim të specialistit ose kanë mbaruar stazh të specializimit deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/16), ndërsa provimin e specialistit e kanë dhënë pas ditës së hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/16), kanë të drejtë të regjistrohen në subspecializim dhe të kryejnë stazh të subspecializimit në pajtim me planet dhe programet për subspecializim të punëtorëve shëndetësorë me arsim të lartë nga sfera e mjekësisë, si dhe të japin provim të subspecialistit në pajtim me rregullat sipas të cilave e kanë mbaruar stazhin e specializimit.”.

Neni 26

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

2396.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јули 2019 година.

Бр. 08-4293/1
24 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО****Член 1**

Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), во член 41 по ставот 3 се додаваат три нови ставови 4, 5 и 6, кои гласат:

„Анекс договорот може да биде склучен по иницијатива на концесионерот или приватниот партнер доколку концесионерот или приватниот партнер достави извештај со кој се потврдува дека предметот на договорот не може да се реализира, како последица од надворешни и друг вид на објективни влијанија.

Во случај на склучување на анекс на договорот од ставот 4 на овој член, концесионерот или приватниот партнер е должен да достави програма за пренасочување на средствата предвидени за реализација на договорот во полн износ, по претходно добиена согласност од Владата, општината или градот Скопје.

Пренасочувањето на средствата предвидени со програмата од ставот 5 на овој член треба да биде извршено во други општествени или комунални дејности од интерес за државата, општините или градот Скопје.“

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 7 и 8.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KONCESIONE DHE PARTNERITET PRIVAT PUBLIK****Neni 1**

Në Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15), në nenin 41 pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5, dhe 6, si vijojnë:

„Aneks marrëveshja mund të lidhet me iniciativë të koncesionarit ose partnerit privat nëse koncesionari ose partneri privat dorëzon raport me të cilin vërtetohet se lënda e marrëveshjes nuk mund të realizohet, si pasojë e ndikimeve të jashtme dhe llojit tjetër të ndikimeve objektive.

Në rast të lidhjes së aneks marrëveshjes nga paragrafi 4 i këtij neni, koncesionari ose partneri privat detyrohet të dorëzojë program për ridedikim të mjeteve të parapara për realizim të marrëveshjes në shumën e plotë, pas marrjes së pëlqimit paraprakisht nga Qeveria, komuna apo qyteti i Shkupit.

Ridedikimi i mjeteve të parapara me programin nga paragrafi 5 i këtij neni, duhet të kryhet në veprimtari tjera shoqërore apo komunale me interes për shtetin, komunitet apo qytetin e Shkupit.“

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafët 7 dhe 8.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**2397.**

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар – деловна просторија во зграда, влез 1, кат 2 со површина од 80 м² која се наоѓа на ул. „Македонски просветители“ бр. 1 во Охрид, на КП бр. 15337, КО Охрид 3, запишана во Имотен лист бр. 100475, со вкупна површина од 202 м², сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1078/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2398.

Врз основа на член 17 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МХЕЦ „ГЛАЖЊА“ И МХЕЦ „ЛИПКОВО“****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на МХЕЦ „Глажња“ и МХЕЦ „Липково“,

со бр. 0202-1576 од 21.5.2019 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје на седницата одржана на 21.5.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3245/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2399.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје, да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари – кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход на движни ствари број 02-602/1 од 12.7.2019 година, донесена од Управниот одбор на Националната установа Театар за деца и младинци – Скопје и Извештајот од извршениот попис на средствата и нивните извори со состојба на 31.12.2018 година бр.02-151/1 од 18.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3917/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2400.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за економија - Државниот пазарен инспекторат му се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари, деловни простории - канцеларии со вкупна површина од 148,32 метри квадратни во зграда 1, влез 1, кат к, кои се наоѓаат на ул.„Борис Кидрич“ бр 24-а во Битола, на КП 11564, КО Битола, запишани во Имотен лист 6290, сопственост на Република Северна Македонија и тоа: канцеларија бр.1-С1 од 26.26 метри квадратни, канцеларија бр.2 -С2 од 4.23 метри квадратни, канцеларија бр.3-С3 од 27.50 метри квадратни, канцеларија бр.4-С4 од 27.63 метри квадратни, канцеларија бр.5-С5 од 17.08 метри квадратни, канцеларија бр.6-С6 од 13.36 метри квадратни, канцеларија бр.7- С7 од 9.03 метри квадрати и канцеларија бр.8-С8 од 13.23 метри квадратни .

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4389/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2401.

Врз основа на член 18 став (2) Законот за основање на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/03, 161/09, 171/10, 41/14 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.

публика Северна Македонија, број 02-373/3, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4771/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2402.

Врз основа на член 151 став 1 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје, во учебната 2019/2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 140/19), во точката 1, во потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, делот од табелата:

Безбедност, одбрана и мир	25	200	15	400	5	400	45
---------------------------	----	-----	----	-----	---	-----	----

се заменува со нов дел, кој гласи

Безбедност, одбрана и мир	40	200	40	400	10	400	90
---------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----

Делот од табелата:

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	5387	4248	1030	10665
--	------	------	------	-------

се заменува со нов дел, кој гласи:

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	5402	4273	1035	10710
--	------	------	------	-------

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4883/2
17 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2403.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар – вид амбулантно возило марка Цитроен, тип Цампер, со број на шасија VF7YA-1MFB12D36251, со број на мотор 10DYZZ4059352, година на производство 2017, сила на моторот 81 KW, работна зафатнина на моторот во 1987 cm, со боја на каросеријата бела/1, со регистарска ознака SK – 1772 – АО.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5047/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2404.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18, 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија бр.02-2371 од 28.6.2019 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28.6.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5069/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2405.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА -
КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар – вид амбулантно возило марка Рено, тип Мастер, со број на шасија VF1MAF4SC54165988, со број на мотор M9TB870C191312, година на производство 2016, сила на моторот 92 KW, работна зафатнина на моторот во 2299 cm³, со боја на каросеријата бела/ црвена, со регистарска ознака SK – 5470 – АО.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5073/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2406.

Врз основа на член 13 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА
ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност, бр. 02-1405/3 од 6.5.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5112/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2407.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО БУМБАР – Стојанче Павлов од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 99562м² кое се наоѓа на КП бр.1460/2, место викано Базла, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 19994м², КП бр.1461/1, место викано Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3789м², КП бр.1461/1, место викано Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 8502м², КП бр.1461/2, место викано Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3797м², КП бр.1461/2, место викано Базно, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 8620м², КП бр.1462/1, место викано Бозна, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 17808м², КП бр.1462/2, место викано Бозна, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1916м², КП бр.1462/3, место викано Бозна, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1906м², КП бр.1462/4, место викано Бозна, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2317м², КП бр.1463/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7392м², КП бр.1463/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 3238м², КП бр.1463/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 9725м², КП бр.1463/4, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 1238м², КП бр.1463/5, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 2767м² и КП бр.1464/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 6553м², запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5189/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2408.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец Стојанче Ристов од с. Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 62395 м² кое се наоѓа на КП бр. 1473, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 5172м², КП бр. 1473, место викано Ѓорѓева ливада, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 5324м², КП бр. 1474/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 5365 м², КП бр. 1474/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 4962 м², КП бр. 1474/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 5527 м², КП бр.1474/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4911 м², КП бр. 1477/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 12303 м², КП бр. 1477/1, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 9817 м², КП бр. 1477/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4743 м² и КП бр. 1477/2, место викано Бозла, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4271 м² запишани на Имотен лист бр. 600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5190/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2409.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалениот земјоделец Никола Павлов од с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 16744м² кое се наоѓа на КП бр.1488/3, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 2742м², КП бр.1496/2, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 133м², КП бр.1497/3, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3781м², КП бр.1498/3, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 2846м², КП бр.1498/4, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3477м², КП бр.1499/2, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 3765м², запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување то во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5191/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2410.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС, СО
НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И
СЕРВИСИ КО БОГДАНЦИ ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси КО Богданци, Општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5286м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
11754/1	Богданци	Црквица	пасиште	3
11762	Богданци	Црквица	градина	2
11761	Богданци	Црквица	градина	2
11760/2	Богданци	Црквица	нива	2
11751/2	Богданци	Црквица	нива	2
11760/1	Богданци	Црквица	нива	2
11751/1	Богданци	Црквица	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				9235м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5192/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2411.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА В1-ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПОУ С.КАЛАУЗЛИЈА КО КАЛАУЗЛИЈА, ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена В1-образование и наука - ПОУ с.Калаузлија КО Калаузлија, општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
171-дел	Калаузлија	Село	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6669,17 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5194/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2412.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ ОСТРИЛСКА СО РЕФ. БР.253, КО ОСТРИЛЦИ, ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ Острилска со реф. бр.253 КО Острилци, Општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3927 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
405-дел	Острилци	Стојкоски Ограѓе	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				30901 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5196/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2413.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ФАЛИШЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 5000м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
298	Фалише	Клјуково	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5034м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5197/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2414.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА
НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА
КЛАСА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА
ИНДУСТРИЈА КО БАШИНО СЕЛО, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Башино Село, Општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2996м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1015/1	Башино Село	Среден Пат	нива	3
1016/1	Башино Село	Среден Пат	лозје	3
1019/4	Башино Село	Среден Пат	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат				3304.07м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-5198/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2415.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА
МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОЊСКИ ДОЛ“ К.О.
ГОРНО И ДОЛНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ШУТО
ОРИЗАРИ**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и Долно Оризари, Општина Шуто Оризари број 24-5663/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Друштвото за производство,

градежништво, трговија, транспорт и услуги ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда, Чучер Сандево, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – песок и чакал на ДПГТТУ „ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Чучер Сандево на локалитетот „Коњски Дол“ К.О. Горно и Долно Оризари Скопје број 19-6433/1 од 23.1.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/07).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5213/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2416.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА
ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРИЦА“, С.БЕЛЧИШТА, ОПШТИНА
ДЕБАРЦА**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот „Горица“, с.Белчишта, општина Дебарца, број 24-5540/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесионскиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на Претпријатие ЕВРОПОРЦ ДЕНИС ДООЕЛ Охрид на локалноста „Горица“ кај с.Белчишта, Охрид бр.23-2727/1 од 10.07.2001 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/01).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5215/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2417.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ЈАГЛЕНОРОДЕН ДВООКСИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РИБАРЦИ“, ОПШТИНА НОВАЦИ**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и јагленороден двооксид на локалитетот „с.Рибарци“, Општина Новаци бр.24-5553/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода и гас CO₂ на „Вазар“ ДОО Битола на локалитетот во близина на с.Рибарци Општина Новаци, Битолско бр.19-4917/1-05 од 22.2.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5218/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2418.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОДРА ЛАГО, ОПШТИНА КИЧЕВО**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцит на локалитетот Кодра Лаго, Општина Кичево, бр. 24-7376/1 од 5.12.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – кварцит на

АРСИМИ НЕВЗАТ И ДР. ДОО с. Порој – Џепчиште на локалитетот Кодра Лаго, Кичево бр. 19-3909/1 од 9.11.2005 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2005).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5219/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2419.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОШАРСКА РЕКА“, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – дијабаз на локалитетот „Кошарска Река“, Општина Демир Капија, бр. 24-400/12 од 5.9.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната сировина – дијабаз на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје на локалитетот „Кошарска Река“, Општина Демир Капија бр.42-3087/1 од 21.8.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/2014).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5220/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2420.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАГАРУША”, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Пагаруша”, Општина Студеничани, број 24-1242/8 од 14.5.2015 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина – варовник на Друштвото за производство трговија и услуги МФС ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани, на локалитетот „Пагаруша”, Општина Студеничани бр.42-2886/1 од 7.4.2015 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/15).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5221/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2421.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕРЕКАРИЦА” С.ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на локалитетот „Герекарица” с.Варвара, Општина Сопиште, број 24-689/1 од 24.1.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина – минерална – подземна вода на Друштвото за производство, промет и услуги ДАВИНА ВОДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на локалитетот „Герекарица” с.Варвара, Општина Сопиште бр.41-9324/1 од 21.12.2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 185/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5222/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2422.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТЕОВО” С.ТЕОВО, ОПШТИНА ЧАШКА**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на локалитетот „Теово” с. Теово, Општина Чашка, број 24-427/12 од 13.6.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина – кварц на Друштвото за земјоделство, трговија и услуги БЛАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Велес, на локалитетот „Теово” с.Теово, Општина Чашка бр.41-332/1 од 21.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 77/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5223/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2423.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ТРАЈЧЕ

ЗЕЛ – Митре Китанов од с.Мустафино, Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 78797м² кое се наоѓа на КП бр.1415, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 7952м², КП бр.1440/1, место викано Ливади, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 12397м², КП бр.1440/2, место викано Ливади, катастарска култура нива, катастарска класа 1, со површина од 6557м², КП бр.1446, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 17568м², КП бр.1446, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 5804м², КП бр.1451/1, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 7083м², КП бр.1451/4, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 11716м², КП бр.1453, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 2693м², КП бр.1453, место викано Ливадски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 7027м², запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5226/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2424.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ДЕМИР ХИСАР, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г4-стоваришта КО Демир Хисар, Општина Демир Хисар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1683	Демир Хисар	Град	ливада	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 2012 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5230/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2425.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3000/1	Глуво Брзца	Поројница	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				6378м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5231/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2426.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО МИСЛЕШЕВО, ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4 - времено сместување КО Мислешево, Општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3454/4	Мислешево	Едвард Кардељ	Нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8317м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5232/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2427.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГРОЦЕНТАР ДОО КОЧАНИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги АГРОЦЕНТАР ДОО Кочани со број 19-292/8 од 10.7.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5269/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2428.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ФАЛИШЕ, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Фалише, Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
498	Фалише	Долни Суви Дол	ливада	I
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат				3163м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5280/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2429.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА И ТЕРМАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РУДО ПОЛЕ“, С.СТРНОВЕЦ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална и термална вода на локалитетот „Рудо Поле“, с.Стрновец, Општина Старо Нагоричане бр.24-435/10 од 13.6.2013 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концесискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална и термална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги Аква Д.Н.Д ДОО увоз-извоз с.Никулане, Старо Нагоричане на локалитетот „Рудо Поле“, с.Стрновец, Општина Старо Нагоричане бр.41-382/1 од 21.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.77/13).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5282/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2430.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КАННАФИЕЛД ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Каннафиелд ДООЕЛ Скопје со бр.19-2/8 од 12.7.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5367/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2431.

Врз основа на член 383 став (1) точки 6) и 7), а во врска со член 421 ставови (1) и (3) и член 427 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018) и во врска со член 7 став (1), член 9 став (2) и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД ВТОРА ЕМИСИЈА ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

Фирма и седиште на издавачот

Член 1

Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, ЕМБС 7080336, ул. 3-та Македонска бригада 1

бр.10а Скопје, (во понатамошен текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање нови акции од втора емисија, по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање

Член 2

Друштвото ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање на нови 30.000 обични акции од втора емисија, по пат на приватна понуда, во согласност со Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и подзаконските прописи.

Начин на издавање на хартиите од вредност

Член 3

Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови преку издавање нови акции од втора емисија, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност

Член 4

Друштвото издава хартии од вредност заради зголемување на основната главнина на Друштвото, односно заради создавање услови за непречено функционирање.

Број, род и класа на хартиите од вредност кои се издаваат

Член 5

Друштвото издава 30.000 обични акции.

Номинална вредност на хартиите од вредност

Член 6

Номиналната вредност на една обична акција е 1.000 денари, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 30.000.000 денари.

Продажна цена на хартиите од вредност

Член 7

Продажната цена на хартиите од вредност кои се емитираат е во висина од 1.000 денари по една акција.

Вкупна вредност на емисијата

Член 8

Друштвото издава обични акции во вкупна вредност од 30.000.000 денари.

Права кои произлегуваат од обичните акции

Член 9

Имателите на обичните акции имаат право на глас на тој начин што секоја обична акција обезбедува право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните акции ги даваат следниве права:

- право на исплата на дел од добивката – дивидендата;
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото и
- други права во согласност со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото.

Начин на исплата на дивиденда

Член 10

Новите издадени акции од зголемената основна главнина учествуваат во распределбата на добивката во годината во која е извршено зголемувањето на основната главнина, сметано на номиналната вредност на акциите.

Начин, време и место на запишување на хартии од вредност

Член 11

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат во рок од 15 дена од конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност.

По реализација на втората емисија за зголемување на основната главнина се поднесува пријава за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија, во рок од осум дена од денот на зголемувањето на основната главнина.

Новоиздадените акции се евидентираат во дематеријализирана форма во Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од три работни дена по уписот во Трговскиот регистар.

Начин и краен рок на уплата на хартиите од вредност

Член 12

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од конечноста на решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на сметката на Друштвото.

**Начин на објавување на издавањето на хартиите
од вредност****Член 13**

Друштвото ја известува јавноста за втората емисија на хартии од вредност првиот ден по конечност на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со објавување на соопштение на македонски јазик во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Северна Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност, како и јавноста, за запишаните и платени хартии од вредност, односно за процентот на реализација на емисијата, најдоцна во рок од пет работни дена од завршување на приватната понуда. Известувањето во пропишана форма се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник што излегува на територија на Република Северна Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност за уписот на зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар и за регистрација на новоиздадените акции во депозитарот за хартии од вредност, најдоцна во рок од пет работни дена по уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

**Постапка за распределба на хартиите од вредност
помеѓу одделните купувачи во случај на приватна
понуда****Член 14**

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден познат купувач – институционален инвеститор, кој во едно е и постоечки акционер во Друштвото.

**Идентитет на познати купувачи при приватна
понуда****Член 15**

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплата од страна на Влада на Република Северна Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.

Висината на паричниот влог изнесува 30.000.000 денари.

По уплатата и запишувањето на новоиздадените хартии од вредност, Владата на Република Северна Македонија се стекнува со 30.000 обични акции.

Извори на средства**Член 16**

Средствата се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, Раздел 090.02-Министерство за финансии-функции на државата, Програма

2-Функции, Потпрограма 20-Функции, категорија 46-Субвенции и трансфери, ставка 464-Разни трансфери.

Останати одредби**Член 17**

Се задолжува извршниот директор на Друштвото да ја извести јавноста за втората емисија на хартии од вредност со објавување на соопштение во еден дневен весник што излегува на територија на Република Северна Македонија.

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за реализацијата на хартиите од вредност, да изврши упис на емисијата во Централниот регистар на Република Северна Македонија, упис на новоиздадените акции во Централниот депозитар за хартии од вредност, како и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за уписите, во законски предвидените рокови за секое поединечно дејствие.

Член 18

Се овластува Одборот на директори на Друштвото по завршување на емисијата да изготви Пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат основната главнина и бројот на акциите.

Член 19

За се што не е уредено со оваа одлука важат одредбите од Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва и подзаконските прописи од Комисија за хартии од вредност.

Член 20

Рокот за спроведување на оваа одлука е една година сметано од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 21

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5458/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2432.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV ВОЗДУШЕН ВОД ЗА ПРИКЛУЧОК НА СТОЛБНА ТС 10(20)/0.4 KV И СТОЛБНА ТС 10(20)/0.4 KV, 250kVA - ЛОИС ГЕМСТОН КАМЕНОЛОМ КО КЛЕНОЕЦ, ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 10(20)kV воздушен вод за приклучок на столбна ТС 10(20)/0.4 kV и столбна ТС 10(20)/0.4 kV, 250kVA - Лоис Гемстон каменолом кај с.Извор КО Кленоец, Општина Кичево

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 90 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
355/1	Кленоец	Каменјца	пасишта	5
354	Кленоец	Каменјца	пасишта	6
350	Кленоец	Каменјца	камењар	0
351	Кленоец	Каменјца	камењар	0
353/1	Кленоец	Каменјца	пасишта	4
247/1	Кленоец	Јасики	пасишта	4
225	Кленоец	Лазон Цветков	пасишта	5
226	Кленоец	Лазон Цветков	пасишта	5
227	Кленоец	Лазон Цветков	пасишта	4
234	Кленоец	Матеечки камен	пасишта	4
228	Кленоец	Црвени Пешти	пасишта	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				18558.05 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5669/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2433.

Врз основа на член 18 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), Владата на Република Северна Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Во решението за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија бр.24-5556/1 од 17 јули 2019 година се врши исправка, така што во преамбулата на решението наместо: „Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019)“ треба да стои „Врз основа на член 18 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002)“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-5556/2
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2434.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18) и член 7 став (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 јули 2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/19 и 32/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19 и 113/19) делот I се менува и гласи:

„Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година во вкупен износ од 2.037.383.000,00 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - Разни трансфери во износ од 656.480.000,00 денари и потпрограма 2А - Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.380.903.000,00 денари.“

Член 2

Во делот II став (1) износот „1.955.903.000,00“ се заменува со износот „1.730.903.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ			
Код на мерка	Дел	НАЗИВ НА МЕРКА	ИЗНОС (во денари)
112	I	Помош за млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	126,000,000.00
114	II	Советодавни услуги во земјоделството	10,000,000.00
115	III	Поддршка за активен женски член во земјоделското домаќинство	1,000,000.00
121	IV	Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства	214,207,000.00
		набавка на добиток (121.1)	151,000,000.00
		подигнување на нови насади (121.2)	39,000,000.00
		набавка на пчелни матици и пчелни роеви (121.3)	4,000,000.00
		набавка на трактори (121.4)	1,207,000.00
		набавка на систем за наводнување капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површинска вода (121.5)	19,000,000.00
122	V	Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите	30,000,000.00
123	VI	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	30,596,000.00

124	VII	Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството и заштита од природните непогоди	626,600,000.00
		капитални инвестиции во водостопанска инфраструктура (124.1)	527,600,000.00
		останати инвестиции наменети за водостопанска инфраструктура (124.2)	30,000,000.00
		инвестиции за пасишта во државна сопственост (124.3)	24,000,000.00
		пристап до земјоделско земјиште (124.4)	30,000,000.00
		консолидација на земјоделско земјиште (124.5)	15,000,000.00
125	VIII	Соработка за развој на нови производи, процеси и технологии во земјоделскиот и прехранбениот сектор (интегрирани проекти)	1,000,000.00
131	XIX	Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност	13,000,000.00
211	X	Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)	90,500,000.00
213	XI	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	16,000,000.00
214	XII	Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина	14,000,000.00
		активности за воспоставување следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви (214.1)	2,000,000.00
		воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток (214.2)	6,000,000.00
		зачувување на генетската разновидност на автохтони раси на добиток (говедо Буша, овци каракачанска, овчеполска и шарпланинска, кози балканска коза, куче-овчарско куче шарпланинец и бивол - домашен бивол (214.3)	6,000,000.00
215	XIII	Органско производство	89,500,000.00
321	XIV	Подобрување на квалитетот на животот во руралните средини	242,000,000.00
322	XV	Обнова и развој на селата	92,500,000.00
323	XVI	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	120,000,000.00
412	XVII	Воспоставување на локални акциски групи (ЛАГ)	1,000,000.00
413	XVII I	Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	13,000,000.00
ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ			1,730,903,000.00

Во ставот (2) износот „184.856.170,00“ се заменува со износот „284.856.170,00“.

Табелата се менува и гласи:

1. Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој		252,856,170.00
1.1	Организирање и спроведување на манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи во и вон Република Македонија	60,000,000.00
1.2	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители и преработувачи во и вон Република Македонија.	
1.3	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	18,200,000.00
	трошоци за амбалажа на преработени земјоделски производи (вино и преработки од зеленчук)	7,200,000.00
	финансиска помош по единица производ за извезен земјоделски производ во амбалажа (ориз)	1,000,000.00
	трошоци за воведување на заштитени ознаки за квалитет на земјоделски и преработени производи	1,500,000.00
	трошоци за изработка на маркетинг платформа за препознатливост на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	1,500,000.00
	трошоци за воспоставување и работа на унифицирани и специјализирани продавници за продажба на органска храна	2,500,000.00
	трошоци за учество на меѓународни и регионални натпревари за вино на кои е освоена специјализирана награда, златен и сребрен медал	1,000,000.00
	трошоци за транспорт на земјоделски производ - винско грозје од место регистрирано за откуп на земјоделски производ - винско грозје место до преработувачки капацитет за производство на вино	3,500,000.00
1.4	Изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	8,200,000.00
1.5	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	9,680,000.00
1.6	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери и спроведување на истражувањата	28,776,170.00
1.7	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	128,000,000.00
2	Субвенционирање на каматна стапка	30,000,000.00
3	Поддршка за воспоставување и активности на националната рурална мрежа	2,000,000.00
ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ		284,856,170.00

Член 3

Во делот IV во ставот (2) износот „180.000.000,00“ се заменува со износот „120.000.000,00“.

Член 4

Во делот IX во ставот (9) износот „653.600.000,00“ се заменува со износот „620.600.000,00“.

Член 5

Во делот XII во ставот (2) износот „30.000.000,00“ се заменува со износот „90.000.000,00“.

Член 6

Во делот XV во ставот (2) износот „19.000.000,00“ се заменува со износот „89.000.000,00“.

Член 7

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5408/1
23 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

2435.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска

свинска чума во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/19 и 146/19), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 - 1105/5
19 јули 2019 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог**Дел 4**

1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
2. Бугарија
Следните области во Бугарија:
 - Регионот Pleven,
 - Регионот Targovishte,
 - Регионот Burgas,
 - Регионот Ruse.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019153